

### ПРИЛЕПСКИОТ ПРОФЕСОР ЗАД РЕШЕТКИ

Прилепскиот професор по музичко, Блаже Јордановски, е осуден на шест години затвор. Судијата Љубен Биноски, по тридневен судење, му ја изрече оваа пресуда



за две кривични дела - обљуба и злоупотреба на службена должност. Јордановски нема да одговара за силување, бидејќи Јавното обвинителство го повлече обвинението, а и оштетената Д.П. нема да го гони за ова дело. Адвокатот на Јордановски смета дека и оваа казна е престрога и затоа ќе се жалат на одлуката на Основниот суд Прилеп во Прилеп. Во судскиот процес против професорот по музичко беа сослушани десеттина сведоци и две оштетени ученички на Јордановски - со едната од нив тој имал двегодишна сексуална врска.

от процес против професорот по музичко беа сослушани десеттина сведоци и две оштетени ученички на Јордановски - со едната од нив тој имал двегодишна сексуална врска.

### ТРАНСПОРТНА ТАКСА ЗА МАКЕДОНСКИ НАФТАШИ



Косово уште посилено го "затегна" извозот за македонските нафташи со тоа што воведо нова давачка од 100 евра по цистерна за користење на патиштата во Покраината. Оваа нова давачка ќе мораат да ја плаќаат сите извозници на нафта.

УНМИК ја потврдува оваа најнова одлука на Покраината. Давачката ја нарекуваат - транспортна такса. Македонската власт и овој пат е затечена. И во Министерството за економија и во Царината ги креваат рамениците.

Класичен рекет, вака луѓето од овој бизнис го коментираат последниот потег на Покраината и прашуваат, за какви патишта ќе се плаќаат по 100 евра, кога таму нема автопати.

За само два месеца Покраината успеа да зададе повеќе сериозни удари за македонската економија. Во кош ја притисна Владата. Без финансиран договор за слободна трговија - Косовците еднострано воведоа царини.

Веднаш потоа следува нов бизнис атак - ги обврзаа македонските транспортери да бараат лиценцирани косовски фирми, ако сакаат да носат нафта во Покраината.

### ПАРИ ЗА ЛОЗАРИТЕ

Владата е подготвена од Буџетот да издвои 45 милиони денари за стимулација на лозарите во делот за промена на виновите расади, како што е смедеревката, која претставува проблем на откупот, како за нив така и за винарските визби. Начинот на распределба на овие средства ќе го предвиди Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во соработка со лозарите и со винарските визби. Ова го ветил премиерот Владо Бучковски на средбата со Вељо Тантаров, претседателот на Сојузот на земјоделците, Панчо Минов, градоначалникот на Кавадарци и претставниците на лозарите од Кавадарци, Неготино, Гевгелија и од Росоман.



"Тоа се малку средства, кои не покриваат ниту дел од она што го бараме. Бараме 200 милиони денари, а државата мора да најде затоа што од оваа категорија земјоделци во Буџетот се влеваат 100 милиони евра", изјави по средбата земјоделскиот лидер Тантаров.

### ЛИТЕРАТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА ВО СИДНЕЈ

Неодамна, во сиднејската населба Рогдаел, Македонското писателско друштво "Григор Прличев" од Сиднеј, пред стотина вљубеници во македонскиот литературен јазик, ја одржа традиционалната литературна манифестација.

Во првиот дел од манифестацијата беше промовирана книгата "Фамилијарните врски на македонскиот цар Самуил со Британската кралица Елизабета Втора" од историчарот и археологот проф. Александар Донски, која беше промовирана од професорката по историски науки Славица Ристеска.



Ова дело на Александар Донски побуди многу голем интерес меѓу македонските иселеници во Австралија. Потоа, следуваше прогласувањето на наградените дела од наградниот конкурс за најдобри раскази и песни за возрасни и за деца за 2005 година. Меѓу наградените беа: Митра Недановска, Цвета Велјаноска, Перо Дамчески - Коцин, Бранко Наумовски, Горјан Маслинковски и Новица Ангеловски.

На крајот беа прочитани имињата на новите почесни членови на ова друштво, а тоа се академик Блаже Ристовски и проф. Александар Донски.

Програмата ја водеше поетесата Емилија Тодорова, а меѓу присутните се наоѓаше и претставникот на македонската Амбасада во Канбера, господин Костантин Дорковски.

## 11. ИЗДАНИЕ НА "ТЕТОВСКИ ФОЛК ФЕСТИВАЛ"

На 28 август, во дворот на Лешочкиот манастир, се одржа 11. издание на "Тетовски фолк фест". Посетеноста беше голема, а најмногу дојдоа млади луѓе за да ги проследат настапите на најпопуларните македонски фолк пејачи. Овој фестивал традиционално нема натпреварувачки карактер, а награда доби само Екрем Зануловски за песната "За мојот народ", која беше прогласена за најслушана песна меѓу двата фестивала. Песните кои се пееја беа љубовни и свадбарско-чалгациски. Сите изведувачи понудија квалитетен настап, одлично беа прифатени, а според аплаузите, најдобро поминаа Сузана Спасовска, Миле Кузмановски, Маријана Мишева, Блага Петреска, Мишко Талески.



## СКАНДАЛ НА "ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ"

Бојан Бјелиќ од Србија и Црна Гора, со песната "То није љубав", е официјален победник на интернационалната вечер, во која учествуваа и најдобрите од претходната, поп-вечер на фестивалот "Охрид-фест - Охридски трубадури", кој од 25 до 27 август се одржа во Долни Сарај во Охрид. Тој освои најмногу гласови и од жири-комисијата и од публиката. Третиот фестивалски ден почна со промена на правилата на игра, а заврши со скандал. Иако Ѓоко Таневски имаше ист број гласови (128), според гласањето на жириците и публиката, првата награда, односно 150.000 денари, ја доби гостинот од Србија, а Таневски се утеша со второто место и со 100.000 денари.



Григор Копров, директор на фестивалот, го објасни тоа како евровизиски принцип на гласање, според кој победник е оној кој повеќекратно добил 12 бодови. На прес-конференцијата на последниот фестивалски ден организаторот информираше за промена на правилата на игра. Иако тоа не беше предвидено, во интернационалната вечер влегоа девет пејачи и групи, кои по ниедна формална основа на претходната поп-вечер не се квалификуваа за финалето.

## НЕСРЕЌНАТА СУДБИНА НА ОХРИЃАНКИ ИСПЕАНА ВО АМЕРИКА

Судбината на младите охриѓанки Фросина, Деспина, Русе, опеани во староградските песни на музичката тајфа на охриѓанецот Климе Садило, кон крајот на шеесеттите години од минатиот век ги заинтересирала и американските дискографски куќи. Прв пат во 1958 година "Fiesta records" на Бродвеј издала лонг-плеј плоча со овие надалеку познати песни, на чија обвивка било нагласено дека тоа е музика од Балканот, со напомена дека станува збор за македонски песни и игри од "Охридските трубадури" на Климе Садило и неговиот оркестар.



Се зборува дека посредник во објавувањето на плочата бил некој наш иселеник од Ресенско, кој живеел во Њујорк.

Песните "Бог да бие, Русе, твојата мајка Ангелина", "Фросина седи на чардак", "Нишан за Деспина", настанале во периодот од 1780 до 1850 година.

## "СКРБ И УТЕХА" НА ДВА МЕЃУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛА

Продукцијата "Дион" при К.Ц. "Скрб и утеха" во октомври ќе биде учесник на два меѓународни филмски фестивала. Со документарно-играниот филм "Камен меѓу две ниви", по сценарио на Тихомир Стојановски, во режија на Владе Денчов, снимен во Голо Брдо кај Македонците во Р Албанија, продукцијата "Дион" ќе се натпреварува за награди на Атинскиот интернационален филмски фестивал (Грција) и на Фестивалот на филмската Академија во Оломоук (Чешка).



Во филмот се поместени делови од претставата "Деноносии" на театарот "Скрб и утеха", играна во Требишта и Мало Острени во Голо Брдо, во која се појавуваат ликови од античката македонска историја, како: Александар Македонски, Филип Втори, Орфеј, Олимпијада. Оваа продукција досега гостувала со филмови на фестивали во САД, Чешка, Босна, СиЦГ, Турција, Грција, Шпанија и други земји.